

ЗООИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Финансиски извештаи за годината што

завршува на 31 Декември 2025 и

Извештај на независниот ревизор

Скопје, Април 2026 година

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор до акционерите на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола	
Одговорност на Раководство	5
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за финансиската состојба	7
Извештај за промените во главнината	8
Извештај за паричните текови	9
Белешки кон Финансиските извештаи	10-39
Прилози	
Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на ефектите од прашањето опишано во делот „*Основа за мислење со резерва*“ од нашиот извештај, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

- Како што е прикажано во Белешка 6.5 Управување со ризикот од капитал, Друштвото со состојба на 31 Декември 2025 не го задоволува условот од член 77 од Законот за супервизија на осигурување во однос на Гарантниот фонд и износот на вкупниот капитал на Друштвото. Износот на капиталот на друштвото основен и дополнителен изнесува 153.716.617 денари, што во апсолутен износ е под нивото на Гарантниот фонд, кој на датумот на пресек е поставен на 184.485.000 денари. Констатиран е недостаток на капитал во износ од 30.768.383 денари.
- Како што е прикажано во Белешка 24 Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци, Друштвото со состојба на 31 Декември 2025 има евидентирано останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 14.189.822. За износот од 9.560.079 денари кои произлегуваат од корекција на трошоци за бруто резерви за настанати но непријавени штети не ни беше доставена достатна и соодветна поткрепувачка документација, поради што не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за точноста и веродостојноста по однос на овие корекции. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали се потребни корекции на овие износи со состојба на 31 декември 2025 и како истите би имале влијание на финансиските извештаи.
- Како што е прикажано во Белешка 14 Трошоци за спроведување на осигурувањето, Друштвото со состојба на 31 Декември 2025 има евидентирано трошоци за закуп/лизинг во износ од 1.141.120 денари. Со примена на стандардни ревизорски процедури констатиравме дека друштвото ги нема соодветно применето сопствените сметководствени политики и МСФИ 16 – Лизинг, со што трошоците се потценети во износ од 255.737 денари, а средствата средства и обврските на 31 Декември 2025 година се потценети во износ од 2.879.268 денари.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Основа за мислење со резерва (продолжение)

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот Кодекс на етика на професионалните сметководители (вклучувајќи ги и Меѓународните стандарди за независност) кој се применува во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Нагласување на прашање

Без понатаму да го квалификуваме нашето мислење обрнуваме внимание на следното: Со решение издадено од АСО од 10.10.2025 година, друштвото има забрана за склучување нови договори за осигурување и строго ограничување на исплатите.

Претпоставката за континуитет во вакви околности се гледа во контекст на намерата на поврзаните страни да го поддржуваат друштвото во неговото работење (белешка 2.2).

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации ги опфаќаат информациите вклучени во годишниот извештај за работа и годишната сметка, но не ги вклучаат годишните финансиски извештаи и нашиот извештај на независниот ревизор за нив.

Нашето мислење за годишните финансиски извештаи не ги опфаќа останатите информации, освен во обемот во кој тоа е конкретно наведено во делот од нашиот извештај на независниот ревизор со наслов “Извештај за други правни и регулаторни барања”, и ние не изразуваме каква било форма на заклучок со уверување за нив.

Во врска со нашата ревизија на годишните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и, при тоа, да разгледаме дали останатите информации се значително противречни со годишните финансиски извештаи или со нашите сознанија стекнати во текот на ревизијата, или на друг начин се чини дека се значително погрешно прикажани. Доколку, врз основа на работата што сме ја извршиле, заклучиме дека постои значајна погрешна прикажаност на тие останати информации, од нас се бара да ја известиме таа околност. Во таа насока, немаме ништо за известување.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа. Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои.

Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како составен дел од ревизијата во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, ние применуваме професионални проценки и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од значајно погрешно прикажување на годишните финансиски извештаи, било поради измама или грешка, дизајнираме и спроведуваме ревизорски постапки како одговор на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење. Ризикот од неоткривање на значајно погрешно прикажување настанато поради измама е поголем од ризикот настанат поради грешка, бидејќи измамата може да вклучува тајни договори, фалсификување, намерно изоставување, погрешно прикажување или заобиколување на интерните контроли.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА**

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи (продолжение)

- Стекнуваме разбирање за интерните контроли релевантни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски постапки кои се соодветни во дадените околности, но не и со цел изразување мислење за ефективноста на интерните контроли на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на начелото на континуитет на работење што го користи раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, заклучуваме дали постои значајна неизвесност поврзана со настани или околности кои можат да создадат значителен сомнеж во способноста на Друштвото да продолжи со работење според начелото на континуитет. Доколку заклучиме дека постои значајна неизвесност, од нас се бара да го свртиме вниманието во нашиот извештај на независниот ревизор кон поврзаните обелоденувања во годишните финансиски извештаи или, доколку тие обелоденувања не се соодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази прибавени до датумот на нашиот извештај на независниот ревизор. Сепак, идните настани или услови можат да предизвикаат Друштвото да престане да работи според начелото на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на годишните финансиски извештаи, вклучувајќи ги и обелоденувањата, како и дали годишните финансиски извештаи ги одразуваат трансакциите и настаните врз кои се засноваат на начин со кој се постигнува фер презентација.

Ние комуницираме со лицата задолжени за управување во врска со, меѓу другото, планираниот опфат и временската рамка на ревизијата и значајните ревизорски наоди, вклучително и во врска со значајните недостатоци во интерните контроли кои биле откриени во текот на нашата ревизија.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД БИТОЛА**

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 240 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 Декември 2025 година, во согласност со MPC 720 кој е прифатен и објавен во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 Декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Скопје, 30 Април 2026 година

Овластен ревизор

Јасмина Рафајловска



Друштво за ревизија РАФАЈЛОВСКИ
РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Ул. Орце Николов бр.190, Скопје

Директор

Јасмина Рафајловска



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 Декември 2025 и 2024
 (во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2025	31 Декември 2024
ПРИХОДИ			
Нето приходи од премија	8	20.504.450	11.573.709
Приходи од вложувања	9	1.911.217	501.734
Останати осигурително технички приходи	10	7.952.040	9.898.037
Останати приходи	11	608.437	1.802.405
РАСХОДИ			
Нето трошоци за штети	12	(13.396.896)	(1.273.309)
Промени во резервирања за штети, нето	13	(9.641.029)	(958.370)
Трошоци за спроведување на осигурувањето	14	(36.868.427)	(43.674.208)
Останати осигурително технички трошоци	15	(2.112.270)	(2.109.620)
Останати трошоци	16	(2.819.480)	(519.956)
<i>Загуба од редовно работење</i>		(33.861.958)	(24.759.578)
Нето добивка/загуба од прекинато работење		-	-
<i>Загуба пред оданочување</i>		(33.861.958)	(24.759.578)
Данок на добивка		-	-
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(33.861.958)	(24.759.578)
<i>Останата сеопфатна добивка-нето</i>		-	-
ВКУПНО СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(33.861.958)	(24.759.578)
ЗАГУБА ПО АКЦИЈА (во денари)		(564,36)	(412,66)

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
 Финансиските извештаи*

*Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден
 27 Февруари 2026 година*



Извршен директор
 Михаил Вртковски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2025 и 2024
 (во 00 Денари)

	Белешка	31 Декември 2025	31 Декември 2024
А СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	17	3.354.968	4.931.176
Недвижности, постројки и опрема - нето	17	3.723.023	5.303.056
Вложувања во недвижности	17	74.455.848	74.442.548
Финансиски вложувања	18	54.194.120	52.016.058
Депозити, заеми и останати пласмани	19	6.700.000	13.000.000
Бруто резерва за преносна премија дел за реосигурување	20	11.285.960	18.004.740
Бруто резерви за настанати пријавени и непријавени штети дел за реосигурување	21	20.514.610	9.489.260
Залихи		-	-
Побарувања	22	5.264.655	5.188.640
Парични средства	23	27.176.704	58.014.000
Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци	24	14.189.822	10.847.890
		<u>220.859.710</u>	<u>251.237.368</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		220.859.710	251.237.368
<i>Вонбилансна евиденција – актива</i>		<u>1.427.000</u>	<u>300.000</u>
Б ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	25	184.500.000	184.500.000
Ревалоризациони резерви		3.872.324	2.478.558
Акумулирана загуба		(60.170.481)	(26.308.523)
<i>Вкупна главнина</i>		<u>128.201.843</u>	<u>160.670.035</u>
В ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ			
Бруто резерва за преносна премија	26	16.658.562	28.943.711
Бруто резерва за настанати пријавени и непријавени штети	27	41.448.771	21.295.520
<i>Вкупно технички резерви</i>		58.107.333	50.239.231
Г ОБВРСКИ			
Обврски по основ на реосигурување		-	13.475.722
Субординирани обврски		29.300.000	24.000.000
Останати обврски	28	5.250.534	2.852.380
<i>Вкупно обврски</i>		<u>34.550.534</u>	<u>40.328.102</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>220.859.710</u>	<u>251.237.368</u>
<i>Вонбилансна евиденција – пасива</i>		<u>1.427.000</u>	<u>300.000</u>

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

Финансиските извештаи се усвоени од страна на Одборот на директори на ден 27 Февруари 2026 година



Извршен директор
 Михаил Вртковски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2025 и 2024
(во 00 Денари)

2025	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумулирана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2025	60.000	184.500.000	-	2.478.558	(26.308.523)	160.670.035
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до објективна вредност	-	-	-	1.393.766	-	1.393.766
Сеопфатна загуба за 2025 година	-	-	-	-	(33.861.958)	(33.861.958)
Состојба на 31 Декември 2025	60.000	184.500.000	-	3.872.324	(60.170.481)	128.201.843
2024	Број на обични акции	Акционерски капитал	Законски резерви	Ревалоризирани резерви	Акумулирана (задржана) добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	60.000	184.500.000	-	-	(1.548.945)	182.951.055
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до објективна вредност	-	-	-	2.478.558	-	2.478.558
Сеопфатна загуба за 2024 година	-	-	-	-	(24.759.578)	(24.759.578)
Состојба на 31 Декември 2024	60.000	184.500.000	-	2.478.558	(26.308.523)	160.670.035

*Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од
Финансиските извештаи*

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2025 и 2024
(во 00 Денари)

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Готовински тек од оперативни активности		
Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	45.843.577	53.394.395
Приливи од учество во надомест на штети	2.114.885	-
Примени камати од работи на осигурување	1.911.217	501.734
Останати приливи од деловни активности	457.757	119.603
Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(23.429.576)	(2.385.330)
Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	(28.621.105)	(16.797.090)
Надоместоци и други лични расходи	(13.517.134)	(13.544.848)
Платени камати	(23.631)	-
Останати одливи од редовни активности	(20.821.279)	(9.678.266)
<i>Нето приливи/одливи од оперативни активности</i>	<i>(36.085.289)</i>	<i>11.610.198</i>
Готовински тек од инвестициони активности		
Приливи од дивиденда и останати учества во добивката	13.921	-
Набавка на нематеријални средства	-	(1.701.131)
Набавка на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	(65.928)	(80.037.811)
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	-	(48.000.000)
Останати финансиски пласмани – депозити	-	(13.000.000)
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<i>(52.007)</i>	<i>(142.738.942)</i>
Готовински тек од финансиски активности		
Примени краткорочни и долгорочни заеми и кредити	16.379.620	39.673.557
Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	(11.079.620)	-
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	<i>5.300.000</i>	<i>39.673.557</i>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(30.837.296)	(91.455.187)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот на известување	58.014.000	149.469.187
Пари и парични еквиваленти на крајот на периодот на известување	27.176.704	58.014.000

Белешките кон Финансиските извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО

Акционерското друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола е основано на 10.10.2023 година со упис во Централниот регистар со ЕМБС 7716567 и ЕДБ 4002023571495

Регистрирана приоритетна дејност на друштвото е 65.12 – Неживотно осигурување.

Друштвото има добиено решение од Агенција за Супервизија на Осигурување АСО по бр. УП-14-1-813 од 06.10.2023 год. Со полисирање друштвото има започнато од 01.04.2024 година.

На 10.10.2023 год Друштвото е упишано во Централниот Регистар како Акционерско друштво со ЕМБС 7716567 и ЕДБ 4002023571495.

Акционерското друштво за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, БИТОЛА врз основа на решението од АСО може да врши работи на осигурување во следните класи на осигурување, во рамките на групата неживотно осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, и тоа :

Класа 1 – осигурување од последици на несреќен случај – незгода

Класа 2 – здравствено осигурување

Класа 3 – осигурување на моторни возила (каска)

Класа 4 – осигурување на шински возило (каска)

Класа 5 – осигурување на возухоплови (каска)

Класа 6 – осигурување на пловни објекти (каска)

Класа 7 – осигурување на стока во превоз (карго)

Класа 8 – осигурување на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9 – други осигурување на имот

Класа 10 – осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

Класа 11 – осигурување од одговорност од употреба на возухоплови

Класа 12 – осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13 – општо осигурување од одговорност

Класа 14 – осигурување на кредити

Класа 15 – осигурување на гаранции

Класа 16 – осигурување од финансиски загуби

Класа 17 – осигурување на правна заштита

Класа 18 – осигурување на туристичка помош

Основната главнина на друштвото изнесува 184.500.000 денари и се состои од 60.000 обични акции.

На 31.12.2025 година, одборот на директори се состои од:

1. Михаил Вртковски – Претседател на Одбор на директори – неизвршен член на одбор на директори.
2. Златко Буревски – Независен неизвршен член на Одбор на директори.
3. Виктор Спасеновски – Независен неизвршен член на Одбор на директори.

На 31.12.2025 година, просечниот број на вработени изнесува 8 вработени (2024: 10 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со Законот за трговските друштва на Република Северна Македонија ("Службен весник на РМ", број 28/04...120/18) и ("Службен весник на РСМ", број 290/20...272/24) и прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството ("Службен весник на РМ", број 75/24...274/24), и Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, и се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Веројатноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година. Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Друштвото.

2.2 Континуитет

Друштвото во тековната година има искажано загуба од своето работење во износ од 33.861.958 денари. На датумот на известување износот на капиталот на друштвото основен и дополнителен изнесува 153.716.617 денари, што во апсолутен износ е под нивото на Гарантниот фонд, кој на датумот на пресек е поставен на 184.485.000 денари. Констатиран е недостаток на капитал во износ од 30.768.383 денари. Поради оваа причина друштвото има забрана за склучување нови договори за осигурување и строго ограничување на исплатите.

Со оглед на тоа дека износот на капиталот е под нивото на Гарантниот фонд и имајќи ја предвид намерата на единствениот акционер да го финансираа дефицитот на паричните текови на Друштвото и оперативното работење, оваа состојба не ја загрозува претпоставката за континуитет во работењето.

Согласно наведеното финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.3 Подготовка во услови на инфлација

Раководството е со убедување дека Финансиските извештаи на Друштвото би требало да го рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија.

2.4 Странски валути

Средствата и обврските во странска валута се искажуваат во МКД според девизниот курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба. Трансакциите кои што се извршени во странска валута се изразуваат во МКД по девизниот курс на денот на трансакцијата. Сите разлики од промените на девизните курсеви се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.5 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот на финансиската состојба се следниве:

Валута	31 Декември 2025	31 Декември 2024
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4950 Денари
1 УСД	52,3050 Денари	58,8807 Денари

2.6 Споредбени показатели

Финансиските извештаи за 2024 година се ревидирани, со што се овозможени споредбени показатели со финансиските извештаи за 2025 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 Декември 2025. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3.2 Договори за осигурување

Признавање и мерење

Приходи

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанувањето на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата темпорис метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настанати, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не.

Неподмирениите штети се проценуваат преку прегледување на поделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно. Резерваациите за штети се формираат по начелата на актуарската струка со употреба на соодветни статистички модели и методи.

Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик. Делот од преотстапната премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурител на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и признаеното средство од реосигурување се вклучува во билансот на успех во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување, односно во моментот на сметководствено евидентирање на премијата. На крајот на секоја деловна година се врши разграничување на трошоците за стекнување за наредниот период и се искажуваат како одложени трошоци за стекнување во билансот на состојба. Разграничувањето се врши врз основа на пресметка на трошоците за провизија по полиса, освен за бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа, сектор осигурување и сектор ризик кои се разграничуваат врз основа на учеството на преносната премија во бруто полисираната премија по класи и подкласи.

Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.4 Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.5 Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

3.6 Обврски за даноци

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е платен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на добивка ("Службен весник на РМ", број 248/18).

3.7 Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.8 Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити по видување.

3.9 Побарувања од осигурување

Побарувањата по основ на премии за осигурување се состојат од фактурирани, а ненаплатени премии за осигурување согласно тарифата на Друштвото, намалени за направената исправка на вредноста (резервација) за сомнителните и ненаплатливи побарувања.

3.9.1 Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од осигурување

Исправката на вредноста на побарувањата по основ на премии и камати на премии се врши според проценката на наплатливост на овие побарувања од страна на менаџментот на Друштвото и периодот во доцнење на исполнување на обврската од страна на должникот, согласно Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба. Исправката на побарувањата се проценува од страна на менаџментот кога постои очигледен доказ дека Друштвото нема да биде во состојба да ги наплати сите износи согласно претходно утврдените услови, при што се врши генерална исправка на вредноста.

Генералната исправка на вредноста на побарувањата, се врши според рочната структура на побарувањата, дедена во табелата подолу.

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

Побарувањата по основ на премии за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот за осигурување е после датумот на истек на scadenцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредноста на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања почнувајќи од првиот ден на истек на scadenцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнувањето на обврската од страна на должникот.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се евидентираат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисниот век на употреба, остатокот на вредноста на нематеријалните средства и методата на амортизација се проверуваат, и корегираат доколку е потребно, а корекциите на таквите процени се пресметуваат на идна основа. Средствата се амортизираат со почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат.

3.11 Недвижности постројки и опрема

3.11.1. Почетно вреднување

Недвижностите, постројките и опремата почетно се вреднуваат според метод на набавна вредност.

3.11.2 По почетно вреднување

По почетно вреднување недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби заради обезвреднување.

3.11.3. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, опрема и други средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на настанување.

3.11.4. Амортизација

Амортизацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на пропишани стапки определени за намалување на вредноста на недвижности, опремата и други средства до нивната преостаната вредност. Изградените материјални средства се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на недвижностите, опрема и други средства, применети на некои позначајни ставки:

Мебел	20%
Компјутерска опрема	25%
Останата опрема	10%

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење.

3.12 Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.13 Вложувања во финансиски инструменти

Друштвото ги класифицира вложувањата во финансиски инструменти како вложувања кои се чуваат до доспевање, бидејќи истите се со фиксни или определиви плаќања и фиксно доспевање и Друштвото има дефинитивна намера да ги чува до доспевање или како вложувања расположливи за продажба.

Вложувањата во финансиски инструменти се почетно признаени по набавна вредност вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. Трансакциските трошоци вклучуваат брокерска провизија, берзанска такса и такса на ЦДХВ. Набавката на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по нивната амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средства се депривнава или е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.14 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15 Капитал

3.15.1 Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

3.15.2 Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

3.15.3 Резерви

Согласно законските одредби Друштвото е должно да издвојува резерви на сигурност.

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

3.16 Наеми

Друштвото ги евидентира договорите за лизинг во согласност со *МСФИ 16 „Лизинг“*. На почетокот на договорот, Друштвото оценува дали договорот е или содржи лизинг, односно дали пренесува право да се контролира користењето на идентификувано средство за одреден временски период во замена за надоместок.

Друштвото како наемопримател

На датумот на започнување на лизингот, Друштвото признава *средство со право на користење и обврска за лизинг*.

Обврската за лизинг се мери по сегашната вредност на плаќањата по основ на лизинг кои не се платени на датумот на започнување. Плаќањата по основ на лизинг се дисконтираат со каматната стапка содржана во договорот за лизинг, доколку таа стапка може лесно да се утврди. Доколку таа стапка не може лесно да се утврди, Друштвото ја користи својата инкрементална стапка на позајмување.

Средството со право на користење почетно се мери по набавна вредност, која го вклучува почетниот износ на обврската за лизинг, извршените лизинг-плаќања на или пред датумот на започнување, намалени за примените стимулации за лизинг, како и сите директно припишливи трошоци.

По почетното признавање, средството со право на користење се мери по набавна вредност намалена за акумулирана депрецијација и евентуални загуби од обезвреднување и коригирана за повторни мерења на обврската за лизинг.

Друштвото применува изземање за краткорочни лизинзи и лизинзи на средства со ниска вредност. Плаќањата по основ на овие лизинзи се признаваат како трошок праволиниски во текот на периодот на лизингот.

Друштвото како закуподавач

Кога Друштвото делува како закуподавач, приходите од оперативен лизинг се признаваат праволиниски во текот на периодот на лизингот.

3.17 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

3.17.1 Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

3.17.2 Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.18 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската.

Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1 Ценовен ризик

Девизен ризик

Девизниот ризик претставува ризик од промена на девизните курсеви во однос на домашната валута (МКД), кои може да влијаат врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти.

Друштвото обавува меѓународни трансакции поврзани со реосигурување, како и вложување на финансиски средства во странска валута, поради што Друштвото е изложено на ризик поврзан со секојдневни промени на курсевите на странските валути.

За да ја намали изложеноста на девизен ризик, Друштвото спроведува политика со која слободните парични средства од капиталот и техничките резерви ги пласира во државни обврзници деноминирани во ЕУР и врши орочување во форма на девизни депозити и денарски депозити со девизна клаузула.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања или од индексот на цените на капиталот. Друштвото има ангажирано значаен износ на средства во финансиски инструменти - вложувања кои се чуваат до доспевање и расположливи за продажба. Истите се амортизираат во однапред определени временски интервали (фиксно доспевање) со фиксни или определиви плаќања. Пазарниот ризик постои доколку Друштвото нема можност да го чува вложувањето во финансиски инструменти со фиксно доспевање и одлучи истите да ги продаде пред рокот на доспевање, во тој случај вредноста на финансиските средства ќе флукутира како резултат на промените на пазарните цени.

4.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Политиките и процедурите за управување со кредитниот ризик се:

- побарувањата од купувачи се состојат од голем број на салда. За одложеното плаќање и плаќањето на рати на поголеми износи на осигурувања постојат договори и обезбедување.
- кај вложувањата на слободните парични средства применет е принципот на дисперзија на ризик со орочување во повеќе првокласни банки, исто така и вложувања во државни хартии од вредност.

4.3 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога има пласирано депозити во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има депонирани средства во банки може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик и истиот е даден во табелите подолу.

4.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2025 година, како и на данокот на личен доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2025 година.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

6.2 Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на услуги на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	2.388.119	1.677.680	-	13.475.722
Вкупно	2.388.119	1.677.680	-	13.475.722

Друштвото е изложено на ЕУР и истата произлегува од вложувања во државни обврзници и побарувања од странски реосигурителни компании, како и обврските на Друштвото по основ на реосигурување во странски реосигурителни компании.

Изложеноста на девизни валути според типот на финансиските средства и обврски на 31 декември 2025 година по валути е следната:

ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА БИТОЛА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2025 и 2024 (продолжува)

	ЕУР	МКД	Вкупно МКД
Парични средства	-	27.176.704	27.176.704
Депозити во банки и др.	-	6.700.000	6.700.000
Депозити во ГФ на НБО	-	1.227.011	1.227.011
Вложувања	-	52.967.109	52.967.109
Побарувања за премии	-	1.392.483	1.392.483
Реосигурување	38.834	-	2.388.119
Останати побарувања		1.484.053	1.484.053
Вкупно	38.834	90.947.360	93.335.479
Обврски за штети	-	64.832	64.832
Реосигурување	-	-	-
Обврски за посредување	-	588.109	588.109
Останати обврски	13.334	32.647.355	33.467.335
Вкупно	13.334	33.300.296	34.120.276

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 10%		Намалување за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	2.550	(19.185)	(2.550)	19.185
Вкупно	2.550	(19.185)	(2.550)	19.185

6.3 Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	7.836	21.193
Побарувања за премии	1.392.483	2.386.380
Останати побарувања	3.872.172	2.802.260
Депозити во ГФ на НБРО	1.227.011	1.537.500
Вложувања во удели и државни обврзници	29.302.582	50.478.558
	<u>35.802.084</u>	<u>57.225.891</u>
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
Парични средства	27.168.868	57.992.807
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
Депозити во банки	6.700.000	13.000.000
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски по основ на настаната штета	64.832	-
Обврски кон застапници	588.109	45.996
Останати обврски од осигурување	137.923	469.997
Обврски кон реосигрители	-	13.475.722
Останати тековни обврски	33.759.670	26.336.387
	<u>34.550.534</u>	<u>40.328.102</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на депонираните средства во банки и користените кредити. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	2025	2024	2025	2024
Депозити во банки	543.377	1.159.856	(543.377)	(1.159.856)
Кредити	-	-	-	-
Вкупно	543.377	1.159.856	(543.377)	(1.159.856)

6.4 Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година според нивната доспеаност:

ЗОНЛ МАКЕДОНИЈА БИТОЛАБЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2025 и 2024 (продолжува)

	До 1 месец	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.
Парични средства	27.176.704	-	-	-
Депозити	6.700.000	-	-	-
Акции и удели	-	-	-	29.302.582
Побарувања за премии	1.392.483	-	-	-
Останати побарувања	3.872.172	-	-	-
Вкупно	39.141.359	-	-	29.302.582
Обврски кон застапници	588.109	-	-	-
Реосигурување	-	-	-	-
Останати обврски	4.662.425	-	-	-
Субординирани обврски спрема акционери	-	-	-	29.300.000
Вкупно	5.250.534	-	-	29.300.000

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.
Парични средства	58.014.000	-	-	-
Депозити	-	-	13.000.000	-
Акции и удели	-	-	-	50.478.558
Побарувања за премии	2.386.380	-	-	-
Останати побарувања	2.802.260	-	-	-
Вкупно	63.202.640	-	13.000.000	50.478.558
Обврски кон застапници	45.996	-	-	-
Реосигурување	13.475.722	-	-	-
Останати обврски	2.806.384	-	-	-
Субординирани обврски спрема акционери	-	-	-	24.000.000
Вкупно	16.328.102	-	-	24.000.000

6.5 Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на неживотно осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивот на маргината на солвентност.

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;

- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор;

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кои не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал) се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- премии од емитирани кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање;

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2025 во согласност со регулативата.

	31 Декември 2025
1. Капитал	
Уплатен акционерски капитал	184.500.000
Законски и статутарни резерви	
Пренесена нераспределена добивка	
Откупени сопствени акции (-)	
Нематеријални средства (-)	(3.354.968)
Пренесена загуба и загуба од тековната година (-)	(60.170.481)
Субординирани должнички инструменти	29.300.000
Нереализирани добивки од ревалоризација на сопственички инструменти кои што се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	3.442.066
<i>Вкупно капитал</i>	<u>153.716.617</u>
2. Маргина на солвентност	4.571.061
3. Гарантен фонд (3.000.000 ЕУР)	184.485.000
 <i>Вишок на капитал над маргината на солвентност</i>	 149.145.556
<i>Недостаток на капитал во однос на гарантен фонд</i>	(30.768.383)

Потребното ниво на маргина на солвентност е пресметано според двата метода согласно Законот за супервизија на осигурувањето, при што според методот на стапка на премија изнесува 4.571.061 денари. Гарантниот фонд е поголем од маргината на солвентност за 179.913.939 денари.

6.6. Управување со ризикот од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности. Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста, и тоа од типовите вишок на штети, квотно реосигурување и вишок на ризик.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одрдени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со своите финансиски средства имајќи ги во предвид ограничувањата одредени со Законот. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Табелата подолу ја дава пресметката на вложувањата на средства кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото на ден 31 декември 2025 во согласност со регулативата.

31 Декември 2025

1. Вложувања средства

Пари во благајна и на сметки во банки (максимум до 3% од техничките резерви)	-
Депозити во банки (максимум до 60% од техничките резерви)	6.700.000
Хартии од вредност издадени од РС Македонија (максимум до 80% од техничките резерви)	-
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност (максимум до 25% од технички резерви)	-
Удели и акции во инвестициски фондови кои се регистрирани во РС Македонија	23.664.527
Вкупно средства	30.364.527
2. Нето технички резерви	
Резерви за преносна премија	5.372.602
Резерви за штети	20.934.161
Вкупно технички резерви – нето од реосигурување	26.306.763
3. Разлика	4.057.764

7. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

8. ЗАРАБОТЕНИ ПРЕМИИ, НЕТО

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Бруто запишани (полисирани) премии	44.849.680	53.964.875
Промени во резерви за преносни премии	12.285.149	(28.943.711)
	<u>57.134.829</u>	<u>25.021.164</u>
Бруто премија предадена во реосигурување	(29.264.103)	(33.642.480)
Промени во преносна премија предадена во реосигурување	(7.366.276)	20.195.025
	<u>(36.630.379)</u>	<u>(13.447.455)</u>
<i>Вкупно заработена премија (нето)</i>	<u>20.504.450</u>	<u>11.573.709</u>

8.1 Полисирани премии по видови на осигурување

Класа	Бруто премија 2025 МКД	Преносна премија 2025 МКД	Бруто премија 2024 МКД	Преносна премија 2024 МКД
01. Незгода	1.111.049	(634.277)	1.694.729	1.031.003
0.3 Каско	4.120.698	(1.684.125)	6.264.363	3.420.746
0.8 Пожар имот	136.366	(136.178)	399.454	192.588
0.9 Др. имотни осигурувања	89.627	(36.824)	134.366	61.649
10 Авто одговорност	39.126.529	(9.800.642)	45.401.135	24.199.350
13 Општа одговорност	50.179	(15.874)	57.796	34.974
18 Туристичка помош	215.232	22.771	13.032	3.401
<i>Вкупно</i>	<i>44.849.680</i>	<i>(12.285.149)</i>	<i>53.964.875</i>	<i>28.943.711</i>

8.2 Премија предадена во реосигурување

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
<i>Премија за реосигурување</i>		
10 Автоодговорност	29.264.103	33.642.480
<i>Вкупно премија во реосигурување</i>	<i>29.264.103</i>	<i>33.642.480</i>

Со решение од издадено од АСО од 10.10.2025 година, друштвото има забрана за склучување нови договори за осигурување и строго ограничување на исплатите.

9. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Приходите од вложувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Приходи од вложувања кои ги покриваат техничките резерви	821.141	-
Приходи од останати вложувања кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви	709.319	227.930
Приходи од камати од вложувања	380.757	273.804
<i>Вкупно приходи од вложувања</i>	<i>1.911.217</i>	<i>501.734</i>

10. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ

Останатите осигурително технички приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Приходи од провизија од реосигурување	7.348.461	9.664.027
Приходи од ГФ по основ надомест за обработка на штети	55.350	30.750
Приходи од регреси	299.029	187.360
Останати осигурително технички приходи	249.200	15.900
<i>Вкупно останати осигурително технички приходи</i>	<i>7.952.040</i>	<i>9.898.037</i>

11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите осигурително технички приходи се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024 неревидирани
Приходи од камати, побрувања спогодба	-	1.800.000
Останати приходи	608.437	2.405
<i>Вкупно останати приходи</i>	<i>608.437</i>	<i>1.802.405</i>

12. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Надоместоци за штети од осигурување, бруто	22.242.397	2.950.989
Надоместоци за штети од осигурување, дел на реосигурувачот	(8.845.501)	(1.677.680)
<i>Вкупно трошоци за штети, нето</i>	<i>13.396.896</i>	<i>1.273.309</i>
<i>Надоместоци по основ на исплатени штети по класи:</i>		
01 Незгода	916.000	-
03 Каско	5.050.087	145.634
09 Др. имотни осигурувања	72.672	9.223
10 Автоодговорност	16.098.473	2.796.132
18 Туристичка помош	105.165	-
	<i>22.242.397</i>	<i>2.950.989</i>

13. ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Промена на резервирања за настанати пријавени штети	7.800.761	2.097.430
Промена на резервирања за настанати непријавени штети	12.352.490	8.350.200
	<u>20.153.251</u>	<u>10.447.630</u>
Дел на реосигурувачот во резерви за пријавени штети	(4.360.050)	(1.139.060)
Дел на реосигурувачот во резерви за непријавени штети	(6.152.172)	(8.350.200)
	<u>(10.512.222)</u>	<u>(9.489.260)</u>
<i>Вкупно</i>	<u><u>9.641.029</u></u>	<u><u>958.370</u></u>

14. ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Трошоците за спроведување на осигурувањето се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Бруто плати	12.905.080	13.604.137
Амортизација на опрема и нематеријални средства	3.208.869	2.758.980
Трошоци за провизии	10.637.791	15.998.203
Банкарски услуги	278.833	119.119
Закупнина	1.141.120	984.359
ПТТ Услуги	415.482	384.427
Трошоци за услуги од други	698.745	352.197
Трошоци за услуги за одржување на средства	453.469	3.239.078
Репрезентација	163.966	207.380
Трошоци за канцелариски др. потрошен материјал	14.802	407.555
Правни, адвокатски и нотарски услуги	767.406	730.959
Надомест за членови на одбор на директори	3.361.332	2.694.779
Останати оперативни трошоци	2.821.532	2.193.035
<i>Вкупно трошоци за спроведување на осигурувањето</i>	<u><u>36.868.427</u></u>	<u><u>43.674.208</u></u>

15. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

Останатите осигурително технички трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Трошоци за попусти	13.964	44.828
Трошоци за противпожарен придонес и придонес за безбедност	673.284	806.643
Трошоци за финансирање на НБО	390.324	246.796
Други трошоци	1.034.698	1.011.353
<i>Вкупно останати оперативни расходи</i>	<i>2.112.270</i>	<i>2.109.620</i>

16. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

Останатите трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Казни и надоместоци	1.601.100	368.970
Други расходи	1.218.380	150.986
<i>Вкупно нето приходи/расходи од финансирање</i>	<i>2.819.480</i>	<i>519.956</i>

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, ОПРЕМА, ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Нематеријалните средства, опремата и вложувањата во недвижностите се состојат од след-ново (во 00 денари):

2025	Софтвер	Опрема	Компјутери	Вложувања во недвижности	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2025	6.304.830	703.465	5.984.917	74.442.548	87.435.760
Зголемување	-	-	52.628	13.300	65.928
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2025	6.304.830	703.465	6.037.545	74.455.848	87.501.688
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2025	1.373.654	119.067	1.266.259	-	2.758.980
Амортизација за 2025	1.576.208	147.206	1.485.455	-	3.208.869
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2025	2.949.862	266.273	2.751.714	-	5.967.849
<i>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025</i>	3.354.968	437.192	3.285.831	74.455.848	81.533.839
<i>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025</i>	4.931.176	584.398	4.718.658	74.442.548	84.676.780
2024					
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2024	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818
Зголемување	1.701.131	401.146	5.194.117	74.442.548	81.738.942
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2024	6.304.830	703.465	5.984.917	74.442.548	87.435.760
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2024	-	-	-	-	-
Амортизација за 2024	1.373.654	119.067	1.266.259	-	2.758.980
Намалување	-	-	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2024	1.373.654	119.067	1.266.259	-	2.758.980
<i>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024</i>	4.931.176	584.398	4.718.658	74.442.548	84.676.780
<i>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024</i>	4.603.699	302.319	790.800	-	5.696.818

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Финансиските вложувања се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
1. Удели во инвестициски фондови – набавна вредност	41.000.000	18.000.000
Промени до објективна вредност	3.171.562	1.646.833
<i>Вкупно вложувања во удели во инвестициски фондови</i>	<i>44.171.562</i>	<i>19.646.833</i>
2. Вложувања во државни обврзници	7.000.000	30.000.000
Промени до објективна вредност	1.795.547	831.725
<i>Вкупно вложувања државни обврзници</i>	<i>8.795.547</i>	<i>30.831.725</i>
3. Учество во заеднички вложувања ГФ на НБО	1.227.011	1.537.500
<i>Вкупно учество во заеднички вложувања</i>	<i>1.227.011</i>	<i>1.537.500</i>
<i>Вкупно 1+2+3</i>	<i>54.194.120</i>	<i>52.016.058</i>

19. ДЕПОЗИТИ, ЗАЕМИ И ОСТАНАТИ ПЛАСМАНИ

Депозитите, заемите и останатите пласмани се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Депозити во банки:		
Депозити по видување	6.700.000	-
Депозити орочени до една година	-	13.000.000
Депозити орочени над една година	-	-
<i>Вкупно депозити во банки</i>	<i>6.700.000</i>	<i>13.000.000</i>

20. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Состојба на 01.01.2025	18.004.740	-
Движење во тековната година	(6.718.780)	18.004.740
<i>Вкупно</i>	<u>11.285.960</u>	<u>18.004.740</u>

21. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ ПРИЈАВЕНИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Состојба на 01.01.2025	9.489.260	-
Движење во тековната година	11.025.350	9.489.260
<i>Вкупно</i>	<u>20.514.610</u>	<u>9.489.260</u>

22. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Побарувања од премии	1.392.483	2.386.380
Побарувања од реосигурување	2.388.119	1.677.680
Побарувања од ГФ по основ на исплатени штети од НН возила	-	1.053.332
Побарувања по основ на регрес	353.365	67.757
Побарувања од реосигурување по основ на провизии	494.460	-
Други побарувања	636.228	3.491
<i>Вкупно побарувања</i>	<u>5.264.655</u>	<u>5.188.640</u>

Доспевање на побарувањата за 2025 година

Недоспеани	До 30 дена	Од 31-60 дена	Од 61-120 дена	Од 121-270 дена	Од 271 - 365 дена	Над 365 дена
-	1.392.483	-	-	-	-	-

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Денарски сметки во банки	27.168.868	57.992.807
Парични средства во денарска благајна	7.836	2.000
Останати парични средства	-	19.193
<i>Вкупно парични средства</i>	<u>27.176.704</u>	<u>58.014.000</u>

24. ОСТАНАТИ ОДНАПРЕД ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

Останатите однапред пресметани приходи и одложени трошоци се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци	14.189.822	10.847.890
<i>Вкупно останати однапред пресметани приходи и одложени трошоци</i>	<u>14.189.822</u>	<u>10.847.890</u>

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2025 Акции	2025 МКД	2024 Акции	2024 МКД
Обични акции	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000
Вкупно	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000

Акционерскиот капитал на друштвото се состои од издадени и целосно уплатени 60.000 обични акции со номинална вредност од 50,00 ЕУР или вкупен износ од 184.500.000 денари.

Акционери:	31 Декември 2025		31 Декември 2024	
	Број на акции:	% на учество	Број на акции:	% на учество
Благој Крстевски	30.000	92.250.000	30.000	92.250.000
Трајан Вртковски	30.000	92.250.000	30.000	92.250.000
Вкупно	60.000	184.500.000	60.000	184.500.000

26. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ПРЕНОСНИ ПРЕМИИ

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
01 Незгода	396.726	1.031.003
03 Каско	1.736.621	3.420.746
08 Пожар	56.410	192.588
09 Друг имот	24.825	61.649
10 Автоодговорност	14.398.706	24.199.350
13 Општа одговорност	19.101	34.974
18 Туристичка помош	26.173	3.401
<i>Вкупно</i>	<u>16.658.562</u>	<u>28.943.711</u>

27. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА НАСТАНАТИ ПРИЈАВЕНИ И НЕПРИЈАВЕНИ ШТЕТИ

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Резерви за настанати и пријавени штети	9.898.191	2.097.430
Резерви за настанати и непријавени штети	31.550.580	19.198.090
<i>Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи</i>	<u>41.448.771</u>	<u>21.295.520</u>

28. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Останатите обврски се состојат од следново (во 00 денари):

	31 Декември 2025	31 Декември 2024
Обврски за провизии	588.109	45.996
Обврски за противпожарен придонес и безбедност	52.503	469.997
Обврски за нето плати на вработени	506.983	794.394
Обврски за даноци и придонеси од плати	266.159	414.602
Обврски спрема добавувачи	2.017.318	601.806
Обврски спрема одбор на директори	756.300	252.100
Други обврски	1.063.162	273.485
<i>Вкупно други краткорочни обврски</i>	<u>5.250.534</u>	<u>2.852.380</u>

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото се јавува како тужена страна во постапка на барање за исплата на надомест за материјална и нематеријална штета во вкупен износ од 33.917.466 денари. Овие судски постапки преставуваат барања за надомести на штети од осигуреници на друштвото и од трети оштетени лица по основ на договори за осигурување или врз основа на законски права. Судските постапки се во тек.

Против друштвото се води уште една судска постапка која не е поврзана со дејноста во однос на утврдување на права од индустриска сопственост во износ од 100.000 денари. Судската постапка е во тек.

Против друштвото се водат судски постапки по основ на долг во износ од 3.466.601. Друштвото очекува овие судски постапки да завршат во нивна корист.

Друштвото се јавува како тужител во постапка за наплата на долг во износ од 176.818 денар и постапка за поништување на решенија донесени од Државен завод за индустриска сопственост во износ од 80.000 денари.

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото остварува трансакции со своите акционери како и со членовите на Одборот на директори.

30.1 Трансакции со поврзани страни

Побарувањата и обврските помеѓу Друштвото и поврзаните страни со состојба на 31 Декември 2025 и 2024 година се следните:

	Побарувања		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
Членови на одбор на директори	-	-	756.300	252.100
Акционери	-	-	29.300.000	24.000.000

31. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на финансиските извештаи, друштвото ја има променето сопственичката структура. Имено, на датумот 31.03.2026 година, акционерите Благој Крстевски и Трајан Вртковски го пренесоа своето сопственичко учество на Давор Мацура кој стана единствен мнозински акционер во друштвото. Промената е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

По датумот на финансиските извештаи, односно од 01.04.2026 година, Друштвото нема активен договор за реосигурување. Раководството на Друштвото е во тек на преговори со цел обновување на договорот за реосигурување и усогласување со важечките одредби од Законот за супервизија на осигурување. До датумот на издавање на овој извештај, не е склучен нов договор за реосигурување.

По 31 Декември 2025 година - датумот на известувањето до датумот на одобрување на финансиските извештаи не се случиле други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.